



Ул. Никола Русински бр.1 п.фах 16, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
тел: +389 2/ 3071-814, 3071-815, факс: + 389 2/ 3071-813

Rr. Nikolla Rusinski nr. 1 p.faks 16, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Tel: +389 2/ 3071-814, 3071-815, faks: +389 2/ 3071-813

Nikola Rusinski 1 P.O.box 16, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia
tel: +389 2/ 3071-814, 3071-815, fax: + 389 2/ 3071-813

ЈАВЕН ПОВИК бр.1

Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија, врз основа на Одлуката за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на Владата на Република Северна Македонија („Службен Весник на Република Северна Македонија“бр.182 од 05.08.2021 година), објавува јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад за движни ствари -електронска, електрична, информатичка опрема и мебел кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и истите не се користат од страна на Кинотеката на Република Северна Македонија.

Избраното правно лице на јавниот повик има обврска да изврши преземање на движните ствари - електронска, електрична, информатичка опрема и мебел, предмет на јавниот повик и истите да ги транспортира како отпад на соодветен начин, согласно со законските прописи.

Движните ствари се наоѓаат во просториите во Кинотека на Македонија, на ул.Никола Русински, бр.1 и во депоата на Хавзипашините коначи во с.Бардовци, Скопје.

Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни правни лица, кои поседуваат важечка Дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад, издадена од надлежен орган.

Лице за контакт во врска со јавниот повик: Деница Тодоровска, телефон за контакт: 070 365 682, електронска адреса: denicat@maccinema.com.

Подетални информации за движните ствари (листа на движни ствари), како и потребната документација во врска со јавниот повик може да се подигне лично од просториите на Кинотеката на Македонија, ул.Никола Русински бр.1, Скопје или електронски, преку следниот линк: <https://kinoteka.mk/јавен-повик-за-избор-на-правно-лице-кое/>

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад објавен на веб страната на Кинотеката на Македонија.

Краен рок за доставување на пријавите за учество е **20.08.2021 година до 15:00 часот.**

Комисија за спроведување на постапка за изборна правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

НУ Кинотека на Република Северна Македонија
Директор

Владимир Ангелов

ИНСТРУКЦИЈА ПО ЈАВЕН ПОВИК

За избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за вршење на дејност за собирање и/или траспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад согласно со Одлуката за давање на согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или траспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на Владата на Република Северна Македонија („Службен Весник на Република Северна Македонија“бр.182 од 05.08.2021 година).

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

НУ Кинотека на Република Северна Македонија има потреба од избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за вршење на дејност за собирање и/или траспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движните ствари- електронска, електрична, информатичка опрема и мебел, кои се дотраени, неупотребливи или технолошки застарени и истите не се користат од страна на Кинотеката на Република Северна Македонија.

II. ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Предмет на јавниот повик се електронска, електрична и информатичка опрема и мебел кои се дотраени, неупотребливи или технолошки застарени и истите не се користат од страна на Кинотеката на Република Северна Македонија.

Движните ствари кои се предмет на јавниот повик детално се опишани во прилог на истиот, по вид на предмети.

Избраното правно лице има обврска да изврши преземање на движните ствари, предмет на јавниот повик од наведените локации и истите да ги траспортираат како соодветен тип на отпад на соодветен начин, и истите да ги складираат или третираат во согласност со законските прописи.

III. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР

Критериум за избор на правно лице е времето за преземање на движните ствари предмет на јавниот повик, без надомест.

Доколку повеќе правни лица понудат исто времетраење на преземање на движните ствари, предмет на јавниот повик, во тој случај ќе се избере правното лице кое прво поднело пријава за учество во архивата на Кинотеката на Македонија.

Доколку е пристигната само една пријава за учество од едно правно лице, Кинотеката на Македонија ќе изврши избор на тоа правно лице.

IV. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право да поднесат пријава за учество имаат сите заинтересирани правни лица, регистрирани за вршење на дејноста предмет на јавниот повик, односно кои вршат дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или траспортирање на отпад за собирање и/или траспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Документи кои треба да се достават кон пријавата за учество се следниве:

1. Способност за вршење на дејност
 - Важечка дозвола за собирање и/или траспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад издадена од надлежен орган.
2. Техничка и професионална способност
 - Изјава дека располага со соодветни транспортни средства за извршување на предметот на јавниот повик
 - Изјава дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време доволен број на лица за извршување на услугата, предмет на јавниот повик и
 - Изјава дека по преземањето на електричната, електронската, информатичката опрема и мебел, истите ќе бидат соодветно уништени и рециклирани во согласност со законските прописи и нема да се злоупотребат податоците од информатичка опрема.

Документите за способност за вршење на професионална дејност, како и техничка и професионална способност, се приложуваат во оригинал, или во копија заверена од правното лице, со потпис на одговорното лице, и со назнака „верно на оригиналот“.

Доколу избраното правно лице се откаже од склучување на договорот, во тој случај склучување на договор ќе му биде понудено на наредното правно лице кое поднело пријава за учество и соодветна документација, предвидена во јавниот повик.

V. ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА

Подетални информации може да се добијат секој работен ден од 08:30 до 15:00 часот во Кинотеката на Македонија, на ул.Никола Русински, бр.1, Скопје.

Лице за контакт во врска со јавниот повик е Деница Тодоровска, телефон 070 365 682 или на маил: denicat@maccinema.com

VI. КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО

Краен рок за доставување на пријава за учество е **20.08.2021 година до 15:00 часот**. Пријавите се поднесуваат електронски на следнава електронска адреса: kinoteka@ukim.edu.mk или по пошта на следната адреса: НУ Кинотека на Република Северна Македонија, ул.Никола Русински, бр.1, Скопје.

Пријавата која е поднесена по истекот на крајниот рок, се отфрла како задоцнета. Правното лице приложува оригиналниот примерок на пријавата со документите кон неа во затворен коверт. Пријавите кои ќе бидат поднесени преку електронска адреса треба да бидат потпишани од страна на одговорното лице на правното лице, и истите заедно со потребната документација да бидат прикачени во скенирана форма.

Пример како треба да изгледа предната страна на затворениот коверт за правните лица кои ќе поднесуваат пријава за учество на јавниот повик преку пошта или директно во архивата на Кинотека:

„Не отварај“	За јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад
НУ Кинотека на Република Северна Македонија Ул.Никола Русински бр.1, Скопје	

VII. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

НУ Кинотека на Република Северна Македонија по истекот на 3 (три) дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад и кое ќе изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик, ќе ги извести во писмена форма избраното правни лица. Истовремено Кинотеката на Македонија ќе ги извести сите правни лица кои учествувале на јавниот повик за извршениот избор.

Кинотеката на Македонија ќе склучи договор со едно правно лице кои поднеле пријава за учество за преземање на движните ствари и кое ги исполнува условите наведени во јавниот повик.

VIII. ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Правното лице со кое Кинотеката на Македонија ќе склучи договор е должно да изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик од наведената локација и истите да ги транспортираат на соодветен начин, согласно со законските прописи.

Кинотеката на Македонија и избраното правно лице се должни да извршат записничко примопредавање на движните ствари предмет на јавниот повик.

НУ Кинотека на Република Северна Македонија
Директор
Владимир Ангелов

Прилог 1

Пријава за учество за локација/локации -----
(Правно лице, архивски број, датум и место)

Во врска со јавниот повик, објавен од страна на НУ Кинотека на Република Северна Македонија, за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, ја поднесуваме следната пријава за учество:

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1. Име на правното лице-----

2. Контакт информации:

• Адреса:-----

• Телефон: -----

• Факс: -----

• Е-пошта: -----

Лице за контакт: -----

(лице кое ќе биде одговорно за реализација)

3. Одговорно лице: -----

4. Даночен број: -----

5. Матичен број: -----

Со поднесување на оваа пријава за учество, изјавувам дека рокот во кој ќе извршам преземање на движните ствари, предмет на јавниот повик, изнесува ----- денови.

Исто така, со поднесување на оваа пријава за учество, во целост ги прифаќаме условите предвидени во јавниот повик, и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката.

Одговорно лице во правното лице

(име, презиме и потпис)

*Пријавата за учество ја потпишува одговорно лице во правното лице

Прилог 2

ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот -----, во својство на одговорно лице на правното лице _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време доволен број на лица за извршување на услугата, предмет на јавниот повик, за избор на правно лице, кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Одговорно лице

*Изјавата ја потпишува одговорното лице

Прилог 3

ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот -----, во својство на одговорно лице на правното лице _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време доволен број на лица за извршување на услугата, предмет на јавниот повик, за избор на правно лице, кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Одговорно лице

*Изјавата ја потпишува одговорното лице

ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот -----, во својство на одговорно лице, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека за непречено извршување на услугата располагаам со соодветни транспортни средства за извршување на услугата, предмет на јавниот повик, за избор на правно лице, кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.

Одговорно лице

*Изјавата ја потпишува одговорното лице

Прилог 5

ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот -----, во својство на одговорно лице на правното лице _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека по преземањето на електричната, електронската, информатичката опрема и мебел, истите ќе бидат соодветно уништени и рециклирани во согласност со законските прописи и нема да се злоупотребат податоците од информатичката опрема.

Одговорно лице

*Изјавата ја потпишува одговорното лице

Табела

Р. Бр.	Инв. бр.	Основни средства	состојба	Вредност во денари
1	00171	Мобилен телефон Т-18	неисправен	0,00
2	00028	ТВ приемник Сони/во музеј	неисправен	0,00
3	00084	ТВ колор телевизор Нобел/Бардовци	неисправен	0,00
4	00012	Електрична маса за премотување	Неупотреблива	0,00
5	00234	ИБМ ПЦ 300 ГЛ, ИБМ 15 монитор (Бардовци)	неисправен	0,00
6	00160	Електронска маса (во Бардовци има)	Неупотреблива	0,00
7	/	Телефон НОКИА 6300	неупотреблив	0,00
8	00219	Телевизор Aiva TV-SE 1430 (402) - 3	неупотребливи	0,00
9	00220	ПАНАСНИК ДВД-РВ 31(во лабораторија)	Неисправен	0,00
10	/	ЛЦД проектор САНСО ПЛЦ ХЛ 20(во кино кабина)	Неисправен	0,00
11	/	Фотокопир НП 1550 КАНОН	Неисправен	0,00
12	/	Ласерски печатар Ласер цет 100	Неисправен	0,00
13	296	Проектор БЕНОМП Б75 ЦРН (видео бим)	Неисправен	0,00
14	00002	Машина за пишување ОЛИМПИЈА	Неупотреблива	0,00
15	00003	Машина за пишување ОЛИМПИЈА	неупотреблива	0,00
16	00174	Калкулатор ОЛИМПИЈА-ЦПД 5212	Неисправен	0,00
17	00226 0282	Машина за пишување Бисер	2 Неисправни	0,00
18	00186	Моторна косилица 534-ТП-Б ХМ 02280(во Бардовци)	Неисправна	0,00
19	/	Шалтерски пулт-од приземје	Неупотреблив	0,00
20	00259	Клима уред Shogun	Неисправен	0,00
21	/	Компјутер Delux со монитор Fujitsu	Неисправен	0,00
22	/	Компјутер Riversoft	Неисправен	0,00

23	00157	Лада караван 1300(во Бардовци	Неисправна На делови	0,00
24	/	Ормари-зелени-фрлени на отпад	Неисправни	0,00
25	00082	Фрижидер мал-Горење	Неисправен	0,00
26	00142	Твсинтроникс	Неисправен	0,00
27	/	Фотокопир стар ксерокс	Неисправен	0,00
28	/	Компјутери/кукиште со монитор 3 (монитор 17 и 19 и P166)	Неисправни	0,00
29	/	Кукиште 2 Монитори - 12	Неисправни	0,00
30	/	Клуб фотелјичетвртасти (црвени од Ману)	6 Неисправни	0,00
31	/	Клуб фотелји (црвени плишани) на вртење	11 неисправни	0,00
32	/	Стари бели монитори (samsung,philips)	5 Неисправни	0,00
33	/	Кукишта од персонални компјутери	4 Неисправни	0,00
34	/	ТВ Quart голем	2 Неисправни	0,00